

Филијала/ Експозитура(2)	Клиентски број(3)	Забелешка(4)
-------------------------------------	------------------------------	---------------------

(1-4 пополнува овластен работник на банката)

АПЛИКАЦИЈА / БАРАЊЕ
За регистрирање клиент – физичко лице

 резидент нерезидент

1.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	Име и Презиме	Татково име ¹
Датум и место на раѓање	Адреса и место(од документ за лична идентификација)	ЕМБГ
Адреса на престојувалиште:		

Документ со кој се идентификува клиентот(се наведуваат податоци од еден од долунаведените документи од кој се задржува и копија во досието на клиентот)

1.ЛИЧНА КАРТА бр.	Орган на издавање	Датум на важност	Држава
2.ПАСОШ бр.	Држава	Датум на важност	

2.ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ СО КЛИЕНТОТ⁴	Адреса за контакт	Бр.на телефон/факс ⁴	Бр.на мобилен тел. ⁴	e-mail ⁴
3.ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ	Занимање	Работодавец		
	Статус на вработување	Адреса на работодавецот ¹		

Дејност на работодавецот	1. индустрија и градежништво 2. трговија 3. финансиско посредништво и банки 4. сметководство, информатика и телекомуникации 5. туризам и угостителство 6. образование 7. здравство 8. сообраќај 9. јавна управа(администрација) 10. спорт, уметност и култура 11. сопствена фирма /бизнис 12. земјоделие 13. адвокати 14. нотари 15. извршители 16. економско-правен консалтинг 17. невладини организации 18. меѓународни организации 19. казина, спортски обложувалници и игри на среќа 20. самостоен вршител на дејност 21. Друго (да се наведе дејноста) 22. нема
--------------------------	--

Држава на престој	Државјанство
Износ на редовно месечно примање	а) до 20.000МКД б) од 20.000МКД до 50.000МКД в) над 50.000МКД г) НЕ ОСТВАРУВА РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА
Други дополнителни месечни извори на средства	а) да 1. до 30.000МКД 2. над 30.000МКД б) не (доколку одговорот е потврден клиентот заокружува под 1 или под 2)
Очекуван месечен обрт на сметките:	а) до 40.000МКД б) од 40.000 до 100.000МКД в) од 100.000 до 600.000МКД г) над 600.000МКД
Имот со кој располага ¹	1. стан, куќа 2. недвижност 3. поседувам сопствена компанија _____ (назив на компанијата) 4. имам удел/акции во фирма(над 25% од сопственоста) _____ (назив на компанијата) 5. друг имот 6. нема
Брачна состојба ¹	1. нема изјава 2. неоженет/немажена 3. женет/мажена 4. придружуван(а) 5. вдовец/ица 6. разведен(а) 7. друго
Производи и услуги на банката кои ги користите или би ги користеле во иднина: ¹	Се заокружува пред производот/услугата: 1. трансакциска сметка 2. кредитна картичка 3. депозит 4. кредит 5. електронско банкарство 6. дебитна картичка 7. останато Останати причини за целта и намерата на деловниот однос
Сметки во друга банка ¹	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не; Наведете име на Банката:

4. СОГЛАСНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Со потпишување на оваа апликација / барање потврдувам дека:

- а) Податоците кои ги наведов се точни;
 б) Во случај на промена на моите лични податоци(во кои се содржат и адресни податоци) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја достава од страна на Банката до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;
 в) Сум согласен/на моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани, обработувани, ажурирани за потребите на Банката и доколку е потребно Банката да изврши пренос на моите лични податоци во други држави – земји членки на ЕУ или ЕЕП или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕП, по предходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;
 г) Сум запознат/а дека податоците наведени погоре претставуваат деловна тајна согласно Законот за банки и останатата важечка законска регулатива;
 д) Банката го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос;
 е) Банката го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време; и
 е) Сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со банката и истите во целост ги прифаќам.

5. УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

- Согласен сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
 Не сум согласен моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели
 (Комитентот може со писмено барање до Банката, без надомест, да побара од Банката неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности)

6. ИЗЈАВА ЗА КРАЕН СОПСТВЕНИК

Со потпишување на оваа Апликација потврдувам дека:

- дејствувам исклучиво во свое име, своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна односно друго лице
 дејствувам во име, за сметка и интерес на друго лице

¹Податоци што не се задолжителни

⁴Задолжително е внесување на минимум еден од бараните податоци за контакт

Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни податоци за што проверка врши надлежен работник во банката кој го воспоставува / ажурира деловниот однос со клиентот

Поднесувач на апликацијата / барањето

(име и презиме) _____; (место и дата) _____; (Потпис) _____;

6. ИЗЈАВА ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА²

Јас _____ (име и презиме) со ЕМБГ _____, под морална, кривична и материјална одговорност, изјавувам дека:

- а) Не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со носител на јавна функција
 б) Сум носител на јавна функција _____ (се наведува функцијата) и/или лице поврзано со носител на јавна функција

²**Дефиниција за носители за јавни функции и лица поврзани со нив согласно важечката законска регулатива во РМ:**

“Носители на јавни функции” согласно важечката законска регулатива во РМ се физички лица кои не се државјани на Република Македонија на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава како:

а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, б) членови на парламент, в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите, г) членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок одбор на централна банка, д) амбасадори, е) офицери од висок ранг со вооружените сили (чинови повисоки од полковник), ж) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост, з) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии) и з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни одбори и надзорни одбори или други еквивалентни функции.

Поимот “носител на јавна функција” вклучува и:

а) блиски членови на семејството согласно Законот за семејство и

б) лица кои се сметаат за блиски соработници:

- деловни партнери (секоје физичко лице за кое се знае дека има заедничка сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со “носител на јавна функција”) и

- лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.

За носители на јавна функција од точка а) до з) се сметаат лицата најмалку пет години по престанокот на извршување на јавната функција

Датум:

Потпис:

7. Изјава за резидентност/нерезидентност (само за лица кои може да бираат статус)

Под полна морална и материјална одговорност изјавувам дека сум запознат/а со позитивните законски прописи кои ја регулираат материјата од областа на работење со резидентни и нерезиденти сметки во Република Македонија и врз основа на тоа се идентификувам како резидент/нерезидент.

Датум:

Потпис:

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Примил и ја проверил комплетноста на апликацијата/барањето:

Потпис на овластено лице на банката	
Работно место	
Датум	
Филијала/Експозитура	